

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ВО РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА (ЈУНИ)

31 мај-21 јуни 2021 година

ден	datum	Амф.2 - макс. 46 студенти	Амф.3 - макс. 46 студенти	Амф.4 - макс. 28 студенти	Амф.5 - макс. 20 студенти	Амф.6 - макс. 16 студенти	Амф.7 - макс. 23 студенти	Амф.8 - макс. 24 студенти	Амф.9 - макс. 20 студенти	Пред.4 - макс. 16 студенти	Амф.10 - макс. 20 студенти (усно)	Мал Амф. 2 - макс. 8 студенти (усно)	
1 декада													
понеделник	31 мај	09.00 - 11.00	Вовед во правото - Правни студии - Проф. Д-р А.Љ.Спасов (во живо писмено)	Уставно право 1-група (online Ms. Teams)	МП - 1 група (online Ms. Teams)	Уставно право 2-група (online Ms. Teams)	МП - 2 група (online Ms. Teams)	Пос - Политички партии и интересни групи - Проф. д-р Каракамишева (електронско полагање - Microsoft Teams) Пос - Политички партии и интересни групи - група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасовски (во живо усно полагање)	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација (Микрософт тимс)	ОЈ - Современи политички системи (писмено полагање во живо)	ОЈ - Меѓународни политички односи (писмено MS Teams)	
		12.00 - 14.00	Вовед во правото за двајцата наставници - Правни студии (во живо писмено)	Уставно право 1-група (online Ms. Teams)	МП - 1 група (online Ms. Teams)	Уставно право 2-група (online Ms. Teams)	МП - 2 група (online Ms. Teams)	Уставно право 3-група (online Ms. Teams)	ОЈ - ИКТ и односи со јавноста	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација (Микрософт тимс)	ОЈ - Современи политички системи (писмено полагање во живо)	
		15.00 - 17.00	Вовед во правото - Правни студии - Проф. Д-р К.Ристова-Астеруд (во живо писмено)	Уставно право 1-група (online Ms. Teams)	МП - 1 група (online Ms. Teams)		МП - 2 група (online Ms. Teams)		Англиски јазик (кај д-р Анаета Наумоска), онлајн полагање, студентите задолжително да ја контактираат професорката	НС - Новинарски медиуми	Пос - Современа македонска историја		
вторник	1 јуни	09.00 - 11.00	Административно право (Ms. Teams - писмено)	ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО - проф. д-р Зороска Камилоска, проф. д-р Рачковски, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Филозофија на правото - Проф. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Пос - Вовед во правото (во живо писмено)	НС - Политички систем - Проф. д-р Каракамишева (Електронско полагање Microsoft Teams) - Проф. д-р Марина Ристовска (Полагање во живо)	Административно право (Microsoft Teams - писмено) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет (Microsoft Teams - писмено)	ОЈ - Европска интеграција на РСМ	ОЈ - Основи на менаџмент	од 10 часот: Паднично право, Војничко и извршно право, Арбитрано право, Нотарско право, Алернативно решавање на спорови, Стејнајна постапка, ГПП на ЕУ кај проф. д-р Зороска Камилоска и проф. д-р Рачковски, електронски усно преку Microsoft Teams,		
		12.00 - 14.00	Административно право (Ms. Teams - писмено)		Филозофија на правото - за двајцата наставници (во живо писмено)	Пос - Меѓународни политички односи (писмено MS Teams)	НС - Слобода на изразување	Административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет (Microsoft Teams - писмено)	ОЈ - Европска интеграција на РСМ	ОЈ - Основи на менаџмент		Сите изборни предмети кај доц. д-р Ана Чупеска (online - Ms. Teams)	
		15.00 - 17.00	Административно право (Ms. Teams - писмено)		Филозофија на правото - проф. д-р К.Ристова-Астеруд (во живо писмено)	Пос - Јавно мислење и масовни комуникации (електронски)	НС - Меѓународни политички односи (писмено MS Teams)	Административно право (Microsoft Teams - писмено)					
среда	2 јуни	09.00 - 11.00	Англиски јазик - Правни студии и ОЈ (online - писмено), ќе добиете соопштение наскоро на огласната табла на веб-страницата за начинот на електронско полагање	Римско право - 2 група (online - Ms. Teams)	стеча) и стејнајна постапка и корпоративна insolventност (писмено во анфитеатар)	Право на друштва - 1 група	Римско право - 3 група (online - Ms. Teams)	Право на друштва - 2 група	Институти на јавното и приватното право (проф. д-р Родна Живковска, проф. д-р Тина Преска, online Ms. Teams)	ОЈ - Економски систем и економска политика (македонски и англиски јазик); ОЈ - Маркетинг - односи со јавноста; и Примена економика - студии по новинарство - проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петреска, ONLINE усмени испити на Microsoft Teams	ОЈ - Техники на односите со јавноста	Криминологија, Пенологија, Социјална психологија, Викимиологија, проф. Александра Гривска Драгулевска (Microsoft Teams)	Сите испити од мастер студии кај проф. д-р Тони Дескоски (во живо писмено)
		12.00 - 14.00	Англиски јазик - Правни студии и ОЈ (online - писмено), ќе добиете соопштение наскоро на огласната табла на веб-страницата за начинот на електронско полагање	Римско право - 2 група (online - Ms. Teams)	Пос Меѓународно право (жк. и англ. група)	Право на друштва - 1 група, испитот е "по видување", кој сва да полага нека пишан на gelev2000@yahoo.com	Римско право - 3 група (online - Ms. Teams)	Право на друштва - 2 група	Лично право (проф. д-р Тина Преска, (online - Ms. Teams)) П - применета програма (дел ПП и СП) 13:00 часот (online - Ms. Teams)	НС - Теории на новинарството	ОЈ - Техники на односите со јавноста	Слобода на изразување, изборни и опцио предмети на политички студии кај Проф. Елена Михаилова Стратилати	Пос - Странски јазик
		15.00 - 17.00	Англиски јазик - Правни студии и ОЈ (online - писмено), ќе добиете соопштение наскоро на огласната табла на веб-страницата за начинот на електронско полагање	Римско право - 2 група (online - Ms. Teams)	НС - Вовед во правото (во живо писмено)	Право на друштва - 1 група, испитот е "по видување", кој сва да полага нека пишан на gelev2000@yahoo.com	Римско право - 3 група (online - Ms. Teams)	Право на друштва - 2 група	Основи на маркетинг - мастер деловно право, Деловно општување на РМ и Брочирање и рекламирање, проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петреска, ONLINE усмени испити на Microsoft Teams				
	09.00 - 11.00	Историја на право - 3 група (online - Ms. Teams) Свр. маж. историја англ. проф. д-р Домнаковик-онлајн	Политички систем - правни студии - 1 група (проф. М. Ристовска), проф. Д-р Т. Каракамишева (писмено полагање во живо)	Историја на правото - 2 група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 2 група (online - Ms. Teams)		Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	ОЈ - Македонски јазик и естетска во живо (писмено)	ОЈ - Социо-Правни студии/одвојени испити на ОД	ОЈ - Односи со медиумите	Проф. д-р Ристовска Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Писмени на полагање: Во договор со професор)	

четврток	3 јуни	12.00 - 14.00	Историја на правото - 1 група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 1 група/проф. М. Ристовска, проф. Д-р Т. Караќамшевска (писмено полагање во живо)	Историја на правото - 2 група(online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 2 група (online - Ms. Teams)	НС - Основни институти на јавно приватно право	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	ОИ - Македонски јазик и стилска право во живо (писмено)	ОИ - Социо-Правни студии/локални испити на ОД		Проф. д-р Денска - Избори, опции и предмети на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)	
		15.00 - 17.00	Историја на правото - 3 група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 1 група/проф. М. Ристовска, проф. Д-р Т. Караќамшевска (писмено полагање во живо)	Историја на правото - 1 група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 2 група (online - Ms. Teams)			Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Пос - Конституционализам и проф. д-р Рената Денска проф. д-р Елена Трајковска-Христова, доц. д-р Денс Прешева (електронски)	Пос - Цивилно општество (писмено полагање во живо)	ГП - применета програма 15-17 часот (писмено полагање)	
петок	4 јуни	09.00 - 11.00	Трудовое право - Проф. д-р Тодор Каламатиев, Проф. д-р Лазар Јовевски (во живо, усно)	КПП - проф. Калаџиев - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по кажено право кај професорите Калаџиев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гаврилоски, Н. Здравева) - усно или писмено (Microsoft Teams)	Пос - Вовед во наука за политика	НС - Европски интеграции	Трудовое право - Проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Александар Ристовски (во живо, усно)	КПП - проф. Ламетки - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по кажено право кај професорите Ламетки, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Пос - Политичка социологија	ОИ - Политичка пропаганда и убедување	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумоски, електронски)		
		12.00 - 14.00	Трудовое право (проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Лазар Јовевски - во живо, писмено)	КПП - проф. Калаџиев - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по кажено право кај професорите Калаџиев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гаврилоски, Н. Здравева) - усно или писмено (Microsoft Teams)	Пос - Политичка филозофија (писмено полагање во живо)	Пос - Вовед во наука за политика (на македонски и англиски јазик кај проф. д-р Ирена Раѓинска Пандева) и други изборни и опцион предмети/ усно преку платформа Teams	НС - Јавна администрација (Микрософт тимс)	Трудовое право - Проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Александар Ристовски (во живо, писмено)	КПП - проф. Ламетки - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по кажено право кај професорите Ламетки, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумоски, електронски)	ОИ - Политичка пропаганда и убедување	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумоски, електронски)	
		15.00 - 17.00	Трудовое право - Проф. д-р Тодор Каламатиев, Проф. д-р Лазар Јовевски (во живо, писмено)	КПП - проф. Калаџиев - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по кажено право кај професорите Калаџиев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гаврилоски, Н. Здравева) - усно или писмено (Microsoft Teams)	Пос - Примена политика (електронски)	НС - Јавна администрација (Микрософт тимс)	НС - Јавна администрација (Микрософт тимс)	Трудовое право - Проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Александар Ристовски (во живо, писмено)	КПП - проф. Ламетки - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по кажено право кај професорите Ламетки, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Договорно право, Право на интелектуална сопственост, Општо право, Потрошувачко право, Конкурентно право (Ј.Дабовиќ, Н. Гаврилоски, Н. Здравева) - усно или писмено (Microsoft Teams)	НС - Македонски јазик и новинарска стилистика во живо (писмено)		
У	5 јуни													
З	6 јуни													
петок	7 јуни	09.00 - 11.00	Социологија на правото	Семејно и наследно право (усно електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи и термини откако ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Семејно и наследно право (усно електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи откако ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Пос - Политички систем - (Писмено полагање во живо)	Граѓанско право - применета програма	Сварно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање)	ОИ - Јавно Мислење	ОИ - Вовед во правото, ано се наидне часа, по договор со координатор (во живо, писмено)			Римско право - 1 група - Проф. д-р Вlado Буковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски(online - Ms. Teams)	
		12.00 - 14.00	Социологија на правото	Семејно и наследно право (усно електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи и термини откако ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Семејно и наследно право (усно електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи откако ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Пос - Современа политички теории	НС - Современа историја	Сварно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање)	Мастер студии испити кај проф. д-р Р. Живковска online MS teams	ОИ и пол./ингл - Вовед во правото - примарен термин (во живо, писмено)			Римско право - 1 група - Проф. д-р Вlado Буковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски(online - Ms. Teams)	
		15.00 - 17.00	Социологија на правото	Семејно и наследно право (усно електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи и термини откако ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Семејно и наследно право (усно електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи откако ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Пос - Јавна администрација (Микрософт тимс)	НС - Човенови права во РМ (електронски)	Сварно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање)	НС - Јавно мислење	Изборни и опцион предмети кај проф. д-р Н.Ристова-Астеруд (во живо, писмено)	Дипломатско и конзуларно право (online - усно) во 16 часот.	НС - Комуникологија		Римско право - 1 група - Проф. д-р Вlado Буковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски(online - Ms. Teams)

вторник	8 јуни	09.00 - 11.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современа економска теорија, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Нандиџин, проф. Стојков, проф. Шалмова Коцевска (ПИСМЕНО ИСПИТ) ВАЖНА НАПОМЕНА: Испитите кај проф. Кандиџин ќе се спроведат усмено или со физично присуство или онлајн преку Вибер. За таа цел, студентите задолжително да испратат број од мобилен телефон на новата емаил адреса.	Трговско право (Писмено, во амфитеатар)	Применета економика - правни студии- проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, ONLINE усмен испит на Microsoft Teams	Пос - Политички теории (Писмено полагање во живо), Политики на проширување на ЕУ на мастер на политички студии	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	Меѓународно трговско право и Трговско право применета програма (писмено во амфитеатар)	ОЈ - Говорништво и невербална комуникација	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)			
		12.00 - 14.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современа економска теорија, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Нандиџин, проф. Стојков, проф. Шалмова Коцевска (ПИСМЕНО ИСПИТ)	Трговско право (усно, во амфитеатар со почеток во 11 часот)	Применета економика - правни студии- проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, ONLINE усмен испит на Microsoft Teams	Пос - Современи политички системи (Електронско полагање преку Microsoft Teams) Пос - Современи политички системи- група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасеновски (во живо усно полагање)	Локална самоуправа (Писмено полагање во живо)	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	ОЈ - Говорништво и невербална комуникација	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)			
		15.00 - 17.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современа економска теорија, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Нандиџин, проф. Стојков, проф. Шалмова Коцевска (ПИСМЕНО ИСПИТ)	Трговско право (усно, во амфитеатар со почеток во 11 часот)	Применета економика - правни студии- проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, ONLINE усмен испит на Microsoft Teams			Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	Стварно право 2, Земјино-инжино право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање)	Земјоделско право (проф. д-р Тина Прешка, усно полагање)	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)		
среда	9 јуни	09.00 - 11.00	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Финансово право - проф. Пендовска, проф.Максимовска Стојкова, проф.Зафировски, доц.Невскава Косева - online Microsoft Teams	ПИТ1 и 3 група	НС - Модулите и глобализацијата	ПИТ1 и 3 група	Финансово право - проф. Пендовска, проф.Максимовска Стојкова, проф.Зафировски, доц.Невскава Косева - online Microsoft Teams	Пос - Применета политика (online - MS Teams)			
		12.00 - 14.00	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Казнено право, МАСТЕР, за предмети кај проф. Тутанчески и проф. Деваноска (права денцава, 9.6.2021 од 11 часот, online на MS Teams, линк преку координатори на мастерот).	ПИТ1 и 3 група	ОЈ - Социјалнополитички аспекти на односите со јавност	ПИТ1 и 3 група	Методологија на политички науки и опште предмети на мастер кај проф. д-р Владимир Божиновски	НС - Современа европска и македонска историја (online - MS Teams)	Право на внатрешен пазар на ЕУ, Меѓународно трговско право кај проф. д-р Сашо Георгиевски	Вовед во право на ЕУ - проф. д-р Илина Цветанска, online, Teams	Право на внатрешен пазар на ЕУ
		15.00 - 17.00	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Казнено право, МАСТЕР, за предмети кај проф. Тутанчески и проф. Деваноска (права денцава, 9.6.2021 од 11 часот, online на MS Teams, линк преку координатори на мастерот).	ПИТ1 и 3 група	ОЈ - Информатичко-комуникациска технологија и односите со јавноста	ПИТ1 и 3 група	НС - Реторика				
2 денца													
четврток	10 јуни	09.00 - 11.00	Вовед во правото - Правни студии - Проф. Д-р А.Љ.Спасов (во живо писмено)	Уставно право 1- група (online Ms. Teams)	МП - 1 група (online Ms. Teams)	Уставно право 2- група (online Ms. Teams)	МП - 2 група (online Ms. Teams)	Пос - Политички партии и интересни групи - Проф. д-р Каракамишева (електронско полагање - Microsoft Teams) Пос - Политички партии и интересни групи - група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасеновски (во живо усно полагање)	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација (Микрософт тимс)	ОЈ - Современи политички системи (писмено полагање во живо)	ОЈ - Меѓународни политички односи (писмено MS Teams)	
		12.00 - 14.00	Вовед во правото за двајцата наставници Правни студии - (во живо писмено)	Уставно право 1- група (online Ms. Teams)	МП - 1 група (online Ms. Teams)	Уставно право 2- група (online Ms. Teams)	МП - 2 група (online Ms. Teams)	Уставно право 3 - група (online Ms. Teams)-online испит платформа Team	ОЈ - ИКТ и односи со јавноста	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација (Микрософт тимс)	ОЈ - Современи политички системи (писмено полагање во живо)	

			Вовед во правото - Правни студии - Проф. Д-р К.Ристова-Астеруд (во живо писмено)	Уставно право 1- група (online Ms. Teams)	МП - 1 група (online Ms. Teams)	Уставно право 2- група (online Ms. Teams)	МП - 2 група (online Ms. Teams)	Англиски јазици (кај Д-р Анаета Наумоска), онлајн полагање, студентите задолжително да ја контактираат професорката	НС - Новинарски жанрови	Пос - Современа македонска историја		Проф. д-р Караммишева - изборни, опциони и предмети на мастер студии (електронско полагање - Microsoft Teams)	
		15.00 - 17.00											
педум	11 јуни	09.00 - 11.00	Административно право (Microsoft Teams - писмено)	ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО - проф. д-р Зороска Камилоска, проф. д-р Рачковски, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Филозофија на правото - Проф. д-р А.Б. Славов (во живо писмено)	Пос - Вовед во правото (во живо писмено)	НС - Политички систем - Проф. д-р Караммишева (Електронско полагање Microsoft Teams) - Проф. д-р Марика Ристовска (Полагање во живо)	Административно право (Microsoft Teams - писмено) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет (Microsoft Teams - писмено)		ОЈ - Европска интеграција на РСМ	ОЈ - Основи на менаџмент	Од 10 часот: Граѓанско право, Војничко и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алергично решавање на спорови, Сечајна постапка, ГП на ЕУ кај проф. д-р Зороска Камилоска и проф. д-р Рачковски, електронски усно преку Microsoft Teams,	
		12.00 - 14.00	Административно право (Microsoft Teams - писмено)		Филозофија на правото - за двајцата наставници (во живо писмено)	Пос - Меѓународни политички односи (писмено MS Teams)	НС - Слобода на изразување	Административно право (Microsoft Teams - писмено) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет (Microsoft Teams - писмено)		ОЈ - Европска интеграција на РСМ	ОЈ - Основи на менаџмент	Сите изборни предмети кај доц. д-р Ана Чупска (online - Ms. Teams)	
		15.00 - 17.00	Административно право (Microsoft Teams - писмено)		Филозофија на правото - проф. д-р К.Ристова-Астеруд (во живо писмено)	Пос - Јавно мислење и масовни комуникации (електронски)	НС - Меѓународни политички односи (електронски)	Административно право (Microsoft Teams - писмено)					
У	12 јуни												
џ	13 јуни												
помесеник	14 јуни	09.00 - 11.00	Англиски јазик - Правни студии и ОЈ (online - писмено), ќе добиете соопштение наскоро на огласната табла на веб-страната за начинот на електронско полагање	Римско право - 2 група (online - Ms. Teams)	сечај и сечајна поставка и корпоративна insolventност (писмено во амфитеатар)	Право на друштва - 1 група	Римско право - 3 група (online - Ms. Teams)	Право на друштва - 2 група	Институти на јавно и приватно право (проф. д-р Родна Живковска, проф. д-р Тина Пржеска, усно полагање	Пос - Економски систем и економска политика (македонски и англиски јазици), ОЈ маркетинг - односи со јавноста и Примена економика - студии по новинарство - проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петревска, ONLINE усмени испити на Microsoft Teams	ОЈ - Техники на односите со јавноста	Криминологија, Пенологија, Социјална патологија, Виктимологија, проф. Александра Груевска Дракулески (Microsoft Teams)	Сите испити од мастер студии кај проф. д-р Тони Дескоски (во живо писмено)
		12.00 - 14.00	Англиски јазик - Правни студии и ОЈ (online - писмено), ќе добиете соопштение наскоро на огласната табла на веб-страната за начинот на електронско полагање	Римско право - 2 група (online - Ms. Teams)	Пос Меѓународно право (мк. и англ. група)	Право на друштва - 1 група	Римско право - 3 група (online - Ms. Teams)	Право на друштва - 2 група	Лично право (проф. д-р Тина Пржеска, online Ms. Teams), 12.00 ГП - применета програма (дел ГП и СП) 13.00 online MS. Teams	НС - Теории на новинарството	ОЈ - Техники на односите со јавноста	Слобода на изразување, изборни и опционо предмети на политички студии кај Проф. Елена Михајлова Стратилати	Пос - Странски јазик
		15.00 - 17.00	Англиски јазик - Правни студии и ОЈ (online - писмено), ќе добиете соопштение наскоро на огласната табла на веб-страната за начинот на електронско полагање	Римско право - 2 група (online - Ms. Teams)	НС - Вовед во правото (во живо писмено)	наг	Право на друштва - 2 група			Основи на маркетинг - мастер деловно право, деловно окружување на РМ, и Брендирање и рекламирање - проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петревска, ONLINE усмени испити на Microsoft Teams	Дипломатско и конзуларно право (online - усно) во 16 часот.		
вторник	15 јуни	09.00 - 11.00	Историја на право - 3 група (online - Ms. Teams) Совр. мак. историја англ. проф. д-р Докмановиќ - онлајн	Политички систем правни студии - 1 група (проф. М. Ристовска, проф. д-р Т. Караммишева) (писмено полагање во живо)	Историја на правото - 2 група (online - Ms. Teams)	Политички систем правни студии - 2 група (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	ОЈ - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	ОЈ - Социо-Правни студии/килошки аспекти на ОДЈ	Проф. д-р Ристовска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)	
		12.00 - 14.00	Историја на правото - група (online - Ms. Teams)	Политички систем правни студии - 1 група (проф. М. Ристовска, проф. д-р Т. Караммишева) (писмено полагање во живо)	Историја на правото - 2 група (online - Ms. Teams)	Политички систем правни студии - 2 група (online - Ms. Teams)	НС - Основни институти на јавно и приватно право	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	ОЈ - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	ОЈ - Социо-Правни студии/килошки аспекти на ОДЈ	Проф. д-р Дескоска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)	

			Историја на правото - 3 група (online - Ms. Teams)	Политички систем правни студии - 1 група (проф. М. Ристоска, проф. д-р Т. Караќамшицева) (писмено полагање во живо)	Историја на правото - 1 група (online - Ms. Teams)	Политички систем правни студии - 2 група (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Пос - Конституционализам проф. д-р Рената Демоска проф. д-р Јелена Трајковска-Христовска, доц. д-р Денис Прешова (електронски)	Пос - Цивилно општество (писмено полагање во живо)	ГП - применета програма 15-17 часот (писмено полагање)		
		15.00 - 17.00											
среда	16 јуни	09.00 - 11.00	Трудово право - проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Александар Ристовски - во живо, усно	КПП - проф. Калаѓијев - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студите по казено право кај професорите Калаѓијев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - усно или писмено (Microsoft Teams)	Пос - Вовед во наука за политика	НС - Европски интеграции	Трудово право - проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Лазар Јовевски - во живо, усно	КПП - проф. Лажетиќ - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студите по казено право кај професорите Лажетиќ, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Пос - Политичка социологија	ОЈ - Политичка пропаганда и убедување	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)	
		12.00 - 14.00	Трудово право - проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Александар Ристовски - во живо, писмено	КПП - проф. Калаѓијев - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студите по казено право кај професорите Калаѓијев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - усно или писмено (Microsoft Teams)	Пос - Политичка филозофија (писмено полагање во живо)	Вовед во наука за политика (на македонски и англиски јазик кај проф. д-р Ирена Рајчиновска Пандева) и други изборни и опциони предмети/ усно преку платформа Teams	Трудово право - проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Лазар Јовевски - во живо, писмено	КПП - проф. Лажетиќ - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студите по казено право кај професорите Лажетиќ, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)	ОЈ - Политичка пропаганда и убедување	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)	
		15.00 - 17.00	Трудово право - проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Александар Ристовски - во живо, писмено	КПП - проф. Калаѓијев - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студите по казено право кај професорите Калаѓијев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - усно или писмено (Microsoft Teams)	Пос - Примента политика (електронски)	НС - Јавна администрација (Микрософт тимс)	Трудово право - проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Лазар Јовевски, во живо, писмено	КПП - проф. Лажетиќ - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студите по казено право кај професорите Лажетиќ, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Договорно право, Право на интелектуална сопственост, Општено право, Потрошувачко право, Конкурентно право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - усно или писмено (Microsoft Teams)	НС - Македонски јазик и новинарска стилистика во живо (писмено)		
		15.00 - 17.00	Социологија на правото	Семејно и наследно право (усно, електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи кога ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Семејно и наследно право (усно електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи кога ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Пос - Политички систем - Писмено полагање во живо	Граѓанско право - применета програма	Стварно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање)	ОЈ - Јавно Мислење	ОЈ - Вовед во правото, ако се надвидне квота, по договор со координатор (во живо, писмено)	Казнено право, МАСТЕР, за предмет кај проф. Туѓанчески и проф. Деаноска (втора декада, 17.6.2021 од 11 часот, online на MS Teams, линк преку координатори на мастерот).		Римско право - 1 група - Проф. д-р Владо Буковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски (online - Ms. Teams)
четврток	17 јуни	09.00 - 11.00	Социологија на правото	Семејно и наследно право (усно, електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи кога ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Семејно и наследно право (усно електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи кога ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Пос - Современа политички теории	НС - Современа историја	Стварно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање)	Мастер студии испити кај проф. д-р Живковска online MS Teams	ОЈ и пол./англ - Вовед во правото - примарен термин (во живо, писмено)	Казнено право, МАСТЕР, за предмет кај проф. Туѓанчески и проф. Деаноска (втора декада, 17.6.2021 од 11 часот, online на MS Teams, линк преку координатори на мастерот).	ОЈ - Политички систем проф. д-р Тања Караќамшицева Јванаска (електронско полагање преку Microsoft Teams) проф. д-р Марина Ристоска (Полагање во живо)	Римско право - 1 група - Проф. д-р Владо Буковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски (online - Ms. Teams)
		12.00 - 14.00	Социологија на правото	Семејно и наследно право (усно, електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи кога ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Семејно и наследно право (усно електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи кога ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Пос - Современа политички теории	НС - Современа историја	Стварно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање)	Мастер студии испити кај проф. д-р Живковска online MS Teams	ОЈ и пол./англ - Вовед во правото - примарен термин (во живо, писмено)	Казнено право, МАСТЕР, за предмет кај проф. Туѓанчески и проф. Деаноска (втора декада, 17.6.2021 од 11 часот, online на MS Teams, линк преку координатори на мастерот).	ОЈ - Политички систем проф. д-р Тања Караќамшицева Јванаска (електронско полагање преку Microsoft Teams) проф. д-р Марина Ристоска (Полагање во живо)	Римско право - 1 група - Проф. д-р Владо Буковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски (online - Ms. Teams)

			Социологија на право	Семејно и наследно право (усно, електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи кога ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Семејно и наследно право (усно електронски на Microsoft Teams). Студентите ќе бидат поделени во 3 групи кога ќе се знае бројот на пријави. Комуникацијата ќе биде преку координаторите на групите.	Пос - Јавна администрација (Микрософт тимс)	НС - Човекови права во РМ (електронски)	Стварно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање)	НС - Јавно мислење	Изборни и опциони предмети кај проф. д-р Н. Ристова-Астеруд (во живо, писмено)	Казнено право, МАСТЕР, за предмети кај проф. Тупанчески и проф. Денаска (втора декада, 17.6.2021 од 11 часот, online на MS Teams, линк преку координаторите на мастерот).	НС - Комунологија	Римско право - 1 група - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски(online - Ms. Teams)
П	18 јуни	15.00 - 17.00											
С	19 јуни												
Н	20 јуни												
понеделник	21 јуни	09.00 - 11.00	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Руменов, во живо писмено	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политична економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Стојков, проф. Шапкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ) НАПОМЕНА: Испитите кај проф. Кандијан ќе биде спроведат усмено, со физичко присуство или онлајн преку Вибер. За таа цел студентите да пратат број од мобил. тел. на нивовата службена имейл адреса	ПИТ(1 и 3 група)	НС - Медиумите и глобализацијата	ПИТ(1 и 3 група)	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафировски, доц. Нешовска Косева - online Microsoft Teams	Пос - Примена политика (online - Ms. Teams)	Пос - Политички теории (писмено полагање во живо)	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафировски, доц. Нешовска Косева - online Microsoft Teams	
		12.00 - 14.00	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политична економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандијан, проф. Стојков, проф. Шапкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	ПИТ(1 и 3 група)	ОЈ - Социопсихолошки аспекти на односите со јавност	ПИТ(1 и 3 група)	НС - Современа европска и национална историја (online - Ms. Teams)	НС - Современа европска и национална историја (online - Ms. Teams)	Вовед во право на ЕУ (проф. д-р Илина Цветанска, online, Teams)		
		15.00 - 17.00	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политична економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандијан, проф. Стојков, проф. Шапкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	ПИТ(1 и 3 група)	ОЈ - Информатичко-комуникациска технологија и односите со јавноста	ПИТ(1 и 3 група)	НС - Реторика				
вторник	22 јуни	09.00 - 11.00	Трговско право (Писмено, во амфитеатар)	Трговско право (Писмено, во амфитеатар)	Применета економика - правни студии - проф. д-р В. Узунев и проф. д-р В. Петревска, ONLINE усмен испит на Microsoft Teams	Пос - Современи политички системи (Електронско полагање преку Microsoft Teams)	Локална самоуправа (Писмено полагање во живо)	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	Меѓународно трговско право и Трговско право применета програма (писмено во амфитеатар)	Методологија на политички науки и сите предмети на мастер кај проф. д-р Владимир Божиновски	ОЈ - Говорништво и невербална комуникација	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	
		12.00 - 14.00	Трговско право (усно со почеток во 11 часот, во амфитеатар)	Трговско право (усно со почеток во 11 часот, во амфитеатар)	Применета економика - правни студии проф. д-р В. Узунев и проф. д-р В. Петревска, ONLINE усмен испит на Microsoft Teams	Пос - Современи политички системи - група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасеновски (во живо усно полагање)	Локална самоуправа (Писмено полагање во живо)	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	Право на внатрешен пазар на ЕУ, Меѓународно трговско право	Методологија на политички науки и сите предмети на мастер кај проф. д-р Владимир Божиновски	ОЈ - Говорништво и невербална комуникација	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	
		15.00 - 17.00	Трговско право (усно со почеток во 11 часот, во амфитеатар)	Трговско право (усно со почеток во 11 часот, во амфитеатар)	Применета економика - правни студии - проф. д-р В. Узунев и проф. д-р В. Петревска, ONLINE усмен испит на Microsoft Teams	Пос - Современи политички системи (Електронско полагање преку Microsoft Teams)	Локална самоуправа (Писмено полагање во живо)	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	Стварно право 2, Земјишно-нинио право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање)	Стварно право 2, Земјишно-нинио право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање)	Земјоделско право (проф. д-р Тина Пржека, усно полагање)	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	